

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕГУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА УКРАИНА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Украина за поттикнување и заемна заштита на инвестиции,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 април 1998 година.

Бр. 07-1733/1
28 април 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕГУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА
НА УКРАИНА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ**

Член 1

Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Украина за поттикнување и заемна заштита на инвестиции, склучен на 2 март 1998 година во Киев.

Член 2

Спогодбата во оригинал на македонски, украински и английски јазик гласи:

Д О Г О В О Р
меѓу
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
и
ВЛАДАТА НА УКРАИНА
за поттикнување и заемна заштита на
инвестиции

Владата на Република Македонија и Владата на Украина, во натамошниот текст: Договорни страни, со желба за поттикнување на меѓусебната стопанска соработка во заеднички интерес за двете држави, со цел создавање и одржување поволни услови за инвестирање на инвеститори од едната Договорна Страна на територијата на другата Договорна Страна, имајќи ја во предвид потребата за поттикнување и заштита на странските инвестиции со цел забрзување на стопански развој на двете Договорните Страни, се договорија за следното:

Член 1

Дефиниции

За целите на овој Договор:

1) Изразот "инвестиција" се однесува на било кој вид на средства инвестиирани од инвеститорот на едната Договорна Страна на територијата на другата Договорна Страна, под услов инвестирањето да е извршено според законите и прописите на последнава и ќе вклучува посебно, но не и исклучиво:

- a) подвижен и недвижен имот како и други сопственички права, како што се право на службеност, хипотеки и други права согласно со законот;
- b) акций, удели или било кој друг облик на учество во компаниите;

- в) побарувања кои гласат на пари или други услуги кои имаат столанска вредност;
- г) права од интелектуална сопственост, вклучувајќи авторски права, трговски марки, патенти, индустриски дизајн, технички постапки, know-how, деловни тајни, трговски називи и good will поврзан со инвестиција;
- д) било кои права кои произлегуваат од закон или договор, како --што се концесии доделени во согласност со важечките прописи, со кои се уредува вршењето на работите, вклучувајќи ги правата за истражување, обработка, добивање и експлоатација на природните ресурси.

2. Изразот "инвеститор" означува било кое физичко или правно лице на едната Договорна Страна кое инвестирало, инвестира или ќе инвестира на територијата на другата Договорна Страна.

- а) Изразот "физичко лице" значи, во однос на двете Договорни Страни, било кое физичко лице кое е државјанин на Договорните Страни.
- б) Изразот "правно лице" значи, во однос на двете Договорни страни, правно лице вклучувајќи претпријатија, компании, корпорации, деловни здруженија и организации кои се основани или организирани согласно со респективното државно законодавство на некоја од Договорните Страни и имаат свое седиште на територијата на таа Договорна Страна.

3. Изразот "приход" значи пари кои се остваруваат од инвестициите, а особено профити, камати, дивиденди, надоместоци за авторски права и разни други надоместоци, вклучувајќи го и реинвестирираниот капитал и капиталната добивка.

4. Изразот "територија" ја означува територијата на Република Македонија и територијата на Украина вклучувајќи го копнениот, водениот и воздушниот простор над кој засегнатата држава остварува суверени права и јурисдикција, согласно со меѓународното право.

5. Било каква промена во формата на инвестицијата не влијае на нејзиниот карактер како инвестиција.

Член 2

Поттикнување и одобрување на инвестиции

1. Секоја Договорна Страна на својата територија ќе ги поттикнува инвестициите на инвеститорите на другата Договорна Страна и ќе ги одобрува таквите инвестиции согласно со нејзините закони и прописи.

2. Кога Договорната Страна ќе го дозволи инвестирањето на својата територија, согласно со своите закони и прописи, ќе ги издаде потребните одобренија во врска со таквото инвестирање со поткрепа на лиценцни спогодби и договори за техничка, трговска или административна соработка. Секоја Договорна Страна, кога е потребно, ќе настојува да издаде потребни одобренија во врска со работата на советници или други квалификувани лица со странско државјанство.

Член 3

Заштита и третман на инвестициите

1. Секоја Договорна Страна ќе ги заштитува на својата територија, инвестициите на инвеститорите од другата Договорна Страна извршени во согласност со нејзините закони и прописи и нема со неоправдани и дискриминаторски мерки да го попречува управувањето, одржувањето, користењето, уживањето, проширувањето, продажбата и, во краен случај, ликвидацијата на таквите инвестиции.

2. Секоја Договорна Страна ќе обезбеди правичен и непристрасен третман на инвестициите на инвеститорот од другата Договорна Страна во рамките на својата територија. Овој третман не смее да биде поневолен од третманот кој секоја Договорна Страна го дава на инвестициите на сопствените инвеститори или на инвеститори од трета држава.

3. Третманот од став 1 и 2 на овој член нема да се применува на привилегии кои некоја од Договорните Страни ги дава на инвеститорите на трети држави врз основа на нивното членство или здружување во слободна трговска зона, царинска унија, заеднички пазар, или врз основа на постојни или идни спогодби кои се однесуваат на одбегнување на двојно оданочување или друг меѓународен договор или аранжман кој целосно или делумно се однесува на оданочувањето.

Член 4

Експропријација и надоместок

1. Ниедна Договорна Страна не може да преземе мерки на експропријација, национализација или други мерки со ист ефект спрема инвестициите на инвеститорите на другата Договорна Страна, освен во случај тие мерки да се преземени во јавен интерес, на правична основа, по законска постапка и ако е предвиден ефективен и адекватен надоместок.

Надоместокот мора да одговара на пазарната вредност на експроприраната инвестиција непосредно пред експропријацијата или

претстојната експропријација да стане општо познат факт. Надоместокот за штетата содржи и камата, пресметана на годишна ЛИБОР основа од денот на национализацијата до денот на исплатата.

2. Износот на надоместокот ќе се одреди во конвертибилна валута, ќе биде слободно трансферибilen и ќе биде исплатен без неоправдано одлагање на овластено лицето, без углед на неговото живеалиште односно престојување.

Ќе се смета дека надоместокот е исплатен "без неоправдано одложување" доколку е извршен во период кој вообичаено е потребен за завршување на процедурата за исплата на надоместокот.

Наведениот временски период почнува да тече од денот кога е определен износот на експроприраната инвестиција и не смее да го надмине рокот од шест месеци.

3. На инвеститорите на една Договорна Страна кои ќе претратат штета на инвестициите на територијата на другата Договорна Страна, заради војна или друг оружен судир, вонредна состојба, побуна, востание или немири, им е доделен третман обезбеден во член 3, став 2, во однос на повраток, обештетување, компензација или друг вид на надоместок.

Иплатата на наведените надоместоци, кога е можно, ќе се изврши без одлагање, во конвертибилна и слободно трансферибилна валута.

Член 5

Пренос

1. Секоја Договорна Страна на чија територија е извршено инвестирање на инвеститори од другата Договорна Страна, ќе им дозволи на инвеститорите слободен пренос на средствата во врска со овие инвестиции, а особено на:

- а) влогот и дополнителните суми на пари потребни за одржување и проширување на инвестициите;
- б) заработка, добивки, камати, дивиденди и други тековни приходи;
- в) износите за враќање на кредити, вклучувајќи и камати, кои се во непосредна врска со инвестирањето;
- г) надоместоци за авторски права (ROYALTIES) и провизии;
- д) приходите од целосна или делумна продажба или ликвидација на инвестицијата;

г) надоместоците од членот 4 на овој Договор;

е) заработкаите на државјаните на едната Договорна Страна на кои им е дозволена работа во рамките на инвестициите на територијата на другата.

2. Преносите ќе бидат извршени без одлагање, во слободно конвертибилна валута според официјалниот курс за тековната трансакција на денот на преносот, во согласност со законите и прописите на Договорната Страна на чија територија инвестирањето е извршено, под услов да се намирени сите финансиски обврски спрема таа Договорна Страна.

3. Договорните Страни се обврзуваат да обезбедат за преносите од ставот 1 и 2 на овој член третман кој нема да биде понеповолен од третманот доделен на преносите во врска со инвестициите на инвеститорите од било која трета држава.

Член 6

Суброгација

1. Ако едната Договорна Страна или некоја агенција изврши плаќање на било кој од нејзините инвеститори по основ на гаранција или осигурување во согласност со договорот за инвестирање, другата Договорна Страна ќе го признае таквиот пренос, во корист на претходната Договорната Страна или агенција, во поглед на сите права на инвеститорот.

Договорната Страна или било која агенција на која по пат на суброгација, се пренесени правата на инвеститор, има право на истите права како и инвеститорот, и за да ги оствари, мора да ги преземе и извршува сите обврски кои за него од таа осигурена инвестиција произлегуваат.

2. Во случај на суброгација од став 1 на овој член инвеститорот нема да подигне тужба, освен ако за тоа посебно не го овласти Договорната Страна или било која агенција на таа Договорната Страна.

Член 7

Решавање на спорови помеѓу едната Договорна Страна и инвеститорите на другата Договорна Страна

1. Во случај на спор помеѓу едната Договорна Страна и инвеститор на другата Договорна Страна, инвеститорот е должен со детални податоци писмено да ја извести другата Договорна Страна за постоењето на таквиот спор. Таквиот спор помеѓу страните ќе се решава по пат на пријателски преговори.

2. Во случај кога спорот не може да се реши спогодбено, во рок од шест месеци од денот на писмениот поднесок со кој е известена другата Договорната Страна за предметот на спорот, според своја проценка, засегнатиот инвеститор може да предложи спорот да се поднесе до:

- компетентниот суд на Договорната Страна на чија територија инвестицијата е извршена; или
- "ad hoc" арбитражен суд, согласно Арбитражните правила на Комисијата за меѓународно трговско право на ООН (УНЦИТРАЛ); или
- Меѓународниот центар за решавање на инвестициони спорови (ИЦСИД), согласно Конвенцијата за решавање на инвестициони спорови меѓу држави и државјани на други држави, отворена за потпишување на 18.03.1965 година во Вашингтон Д.Ц., во случај двете Договорни страни да ја потпишале таа Конвенција.

3. Во случај на поведување спор пред надлежен орган на Договорната Страна или пред меѓународна арбитража, изборот за една од двете постапки е дефинитивен.

4. Арбитражната одлука односно пресудата ќе се донесе врз основа на:

- одредбите на овој Договор;
- националното право на Договорната Страна на чија територија инвестицијата е извршена, вклучувајќи ги и правилата за судир на законите;
- правилата и општо прифатените начела на меѓународното право.

5. Арбитражната одлука односно пресуда е конечна и задолжителна за двете страни во спорот. Секоја Договорна Страна е должна да ги спроведе арбитражните одлуки според прописите на нејзиното национално право.

Член 8

Решавање на спорови меѓу Договорните Страни

1. Споровите меѓу Договорните Страни кои се однесуваат на толкувањето и примената на одредбите на овој Договор, ќе се решаваат со консултации и преговори по дипломатски пат.

2. Доколку Договорните Страни не можат да постигнат спогодба за спорните прашања во рок од шест месеци од започнувањето на

спорот меѓу нив, врз основа на барање од било која Договорна Страна, истиот ќе биде поднесен до арбитражен суд кој ќе биде конституиран на следниов начин:

Секоја Договорна Страна ќе именува по еден арбитер, а така именуваните арбитри ќе именуваат претседател кој мора да биде државјанин на трета држава која одржува дипломатски односи со двете Договорни страни.

3. Ако едната Договорна Страна не именува арбитер, ниту се јавува на повикот на другата Договорна Страна тоа да го стори во рок од два месеци од денот на повикот, арбитер ќе се именува по барање на таа Договорна Страна од претседателот на Меѓународниот суд на правдата.

4. Ако двата арбитри не може да се согласат за избор на претседател во рок од два месеци од нивното именување, истиот ќе биде именуван по барање на било која Договорна Страна од претседателот на Меѓународниот суд на правдата.

5. Ако во случаите од ставот 3 и 4 на овој член, претседателот на Меѓународниот суд на правдата е спречен во вршењето на својата функција или ако е државјанин на една од Договорните Страни, претседателот ќе го именува потпретседателот, а во случај на негова спреченост или припадност на една од Договорните Страни, претседателот ќе го именува најстариот судија на Судот кој не е државјанин на ниту една од Договорните Страни.

6. Арбитражниот суд, согласно другите одредби на Договорните Страни, ќе ја одреди сопствената постапка. Судот ќе донесува одлуки со мнозинство на гласови.

7. Одлуките на арбитражниот суд се конечни и задолжителни за двете Договорни Страни.

8. Секоја Договорна Страна ги поднесува трошоци за нөјзиниот член на судот и за неговото претставување во арбитражната постапка; трошоците за претседателот и останатите трошоци ќе ги поднесат на једнакви делови Договорните Страни. Судот може да одлучи поголем дел од трошоците да ги поднесе едната Договорна Страна и оваа одлука ќе биде обврзувачка за двете Договорни страни.

Член 9 Пополнено право

1. Кога проблематиката се регулира истовремено со овој договор и со друг меѓународен договор на кој обете договорни страни се потписници, ништо во овој Договор не може да ја спречи било која

од Договорните Страни или било кој од нивните инвеститори, кој поседува инвестиции на територијата на другата договорна страна, да ги примени правилата кои се попогодни за неговиот случај.

2. Ако третманот кој е обезбеден од една Договорна Страна за инвеститорите на другата Договорна Страна во согласност со своите закони и регулативи или други специфични одредби од договорите е поповолен отколку оној договорен со Договорот, ќе се примени поповолниот.

Член 10

Преговори и размена на информации

На писмено барање од едната Договорна Страна, другата Договорна Страна веднаш ќе пристапи кон преговори за толкување и примена на овој Договор.

На писмено барање од едната Договорна Страна, ќе биде разменета имформација за влијанието кое законите, прописите, одлуките, административните пракси или процедури или политики на другата Договорна Страна го имаат врз инвестициите на кои се однесува овој Договор.

Член 11

Примена

Одредбите од овој Договор ќе се применуваат на инвестициите на инвеститорите на едната Договорна Страна на територијата на другата Договорна Страна извршени пред, како и по стапувањето во сила на овој Договор.

Член 12

Влегување во сила

Овој Договор влегува во сила на денот на приемот на последното известување на едната Договорна Страна од другата Договорна Страна за исполнување на сите законски услови за влегување во сила на овој Договор.

Член 13

Траење и престанок на Договорот

1. Овој Договор останува во сила за период од десет (10) години и ќе продолжи да важи за сличен период или периоди, освен ако една година пред истекување на почетниот или последователниот период, било која од Договорните Страни ја извести другата Договорна Страна за нејзината намера за откажување на Договорот.

Известувањето за откажување на Договорот влегува во сила по истекот на една година од денот кога другата Договорна страна го примила известувањето за откажување на Договорот.

2. За инвестициите извршени пред датумот кога известувањето за откажување станува ефективно, одредбите од овој Договор ќе продолжат да се применуваат за период од десет години од денот на престанувањето на овој Договор.

Овој Договор е составен во Киев на 2 март 1998, во две оригинални верзии на македонски, украински и английски јазик, при што секој од текстовите е подеднакво автентичен. Во случај на неусогласеност при толкувањето, меродавен е английскиот текст на Договорот.

ЗА ВЛАДАТА

ЗА ВЛАДАТА

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НА УКРАИНА

Министер за надворешни работи

Министер за надворешни работи

Благој Ханџиски, с.р.

Генадиј Удовенко, с.р.

УГОДА

МІЖ УРЯДОМ РЕСПУБЛКИ МАКЕДОНІЯ ТА

УРЯДОМ УКРАЇНИ

ПРО СПРИЯННЯ ТА ВЗАЄМНИЙ ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Уряд Республіки Македонія та Уряд України, далі "Договірні Сторони",

бажаючи зміцнити економічне співробітництво для взаємної вигоди для обох країн,

маючи намір створити та підтримати сприятливі умови для інвестицій інвесторів однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони,

визнаючи необхідність сприяння та захисту іноземних інвестицій з метою наближення економічного процвітання обох Договірних Сторін,

домовились про наступне:

СТАТЯ 1

Визначення

Для цілей цієї Угоди:

1. Термін "інвестиція" означає будь-який вид цінностей, інвестованих інвестором однієї Договірної Сторони за умови, що вони були

зроблені згідно із законодавством та правилами іншої Договірної Сторони, та включатиме, зокрема але не виключно:

- а) рухоме та нерухоме майно, а також будь-які інші права власності, такі як зобов'язання, заставні та інші права згідно із законодавством;
- б) акцій, корпоративні права та будь-які інші види участі у компанії;
- в) грошові вимоги та вимоги будь-яких прав, які мають економічну цінність;
- г) права інтелектуальної власності, включаючи авторські права, торгові марки, патенти, промислові дизайни, технічні процеси, ноу-хау, торгові секрети, торгові назви та гудвлі, пов'язані з інвестицією;
- д) будь-які права, гарантовані законодавством або угодою, такі як концесії, надані згідно з відповідними правилами, які регулюють виконання діяльності, включаючи розвідку, переробку, видобування та експлуатацію природних ресурсів.

2. Термін "інвестор" означає будь-яку фізичну або юридичну особу Договірної Сторони, яка інвестувала, інвестує або збирається інвестувати на території іншої Договірної Сторони.

а. термін "фізична особа" використовується по відношенню до обох Договірних Сторін до будь-якої фізичної особи, яка є громадянином Договірних Сторін.

б. термін "юридична особа" використовується по відношенню до будь-якої юридичної особи, включаючи підприємства, компанії, корпорації, ділові асоціації та, або організації, встановлені або організовані згідно чинного законодавства обох Договірних Сторін, які мають розташування на території цих Договірних Сторін;

3. термін "доходи" означають суми, отримані від інвестиції, і зокрема, прибутки, відсотки, дивіденди, роялті та плату за послуги, включаючи реінвестований капітал та капітальні надходження;

4. Термін "територія" означає територію Республіки Македонія і територію України, включаючи землю, воду та в повітрі, над якими зацікавлена Держава виконує згідно до міжнародного законодавства суверенні права і юрисдикцію над такими районами.

5. Будь-яка зміна форми інвестиції не змінює її характеру як інвестиції.

СТАТЯ 2 **Сприяння і допуск інвестицій**

1. Кожна Договірна Сторона повинна сприяти на своїй території інвестиціям інвесторів іншої Договірної Сторони та допускати такі інвестиції відповідно до її законодавства та правил.

2. якщо договірна Сторона допускає інвестицію на свою територію, вона повинна надавати згідно до свого законодавства та правил необхідні дозволи у зв'язку з такою інвестицією та з виконанням ліцензійних угод та контрактів на технічну, комерційну та адміністративну допомогу. Кожна Договірна Сторона, у разі необхідності, сприятиме наданню необхідних дозволів щодо діяльності консультантів та інших кваліфікованих осіб іноземного громадянства.

СТАТЯ 3 **Захист та режим інвестицій**

1. Кожна Договірна Сторона захищатиме на своїй території інвестиції, зроблені згідно до її законодавства та правил інвесторами іншої Договірної Сторони і не повинна впливати з необґрунтованих або дискримінаційних причин управління, підтримання, використачня, володіння, розширення, продаж і, в разі такого випадку, ліквідації таких інвестицій.

2. Кожна Договірна Сторона гарантуватиме належне та рівне ставлення на своїй території інвестиціям інвесторів іншої Договірної Сторони. Таке ставлення не може бути менш сприятливим, ніж те, яке надано кожною Договірною Стороною інвестиціям, здійсненим своїми власними інвесторами або інвесторами будь-якої третьої держави.

3. Положення пунктів 1 та 2 цієї статті не стосуються привілеїв, які Договірні Сторони надають інвесторам будь-якої третьої держави у зв'язку з їх членством або приналежністю до вільних торгових зон, митних союзів, спільних ринків, існуючих або майбутніх конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, або будь-яких міжнародних угод або домовленостей стосовно частково або в цілому оподаткування.

СТАТЯ 4 **Експропріація і компенсація**

1. Жодна Договірна Сторона не буде здійснювати заходів по експропріації, націоналізації або будь-які інші заходи, що мають еквівалентний ефект проти інвестицій, які належать інвесторам іншої

Договірної Сторони, за винятком, якщо ці заходи здійснені для сусільних інтересів, на недискримінаційній основі і згідно до процесуального законодавства і впроваджуються при забезпеченні ефективної та адекватної компенсації.

Сума такої компенсації буде дорівнювати ринковій вартості експропрійованої інвестиції безпосередньо до моменту експропріації або перед тим, коли про загрозу експропріації стало загальновідомо. Компенсація за збитки включатиме також відсотки, нараховані на основі річної ставки LIBOR з дати націоналізації до дати виплати.

2. Сума компенсації встановлюватиметься в конвертованій валюті та вільно переказуватиметься та виплачуватиметься без зайвих затримок особі, яка має на це право, не зважаючи на його місце проживання або резиденцію.

Компенсація вважається здійсненою "без зайвих затримок", якщо вона проведена на протязі періоду, який звичайно необхідний для завершення процедури виплати компенсації.

Згаданий період наступатиме з дня визначення вартості експропрійованої інвестиції не перевищуватиме шести місяців.

3. Інвестори однієї Договірної Сторони, чиї інвестиції потерпіли втрати в результаті війни або іншого військового конфлікту, надзвичайного національного стану, заколоту, перевороту або безладу на території іншої Договірної Сторони буде надано режим, як обумовлено в Статті 3, параграф 2, по відношенню до реституції, відшкодування, компенсації або іншого вирішення.

Остаточні платежі, якщо це можливо, переказуватимуться без затримки, у конвертованій та вільно переказуваній валюті.

СТАТТЯ 5

Перекази

1. Кожна Договірна Сторона, на чий території інвестиції були зроблені інвесторами іншої Договірної Сторони, гарантуватиметься таким інвесторам вільний переказ платежів, пов'язаних з інвестиціями, зокрема:

- а. капіталу та додаткових сум, необхідних для підтримки і розвитку інвестицій;
- б. доходів, прибутків, відсотків, дивідендів, та інших поточних доходів;
- в. фондів для розрахунків по кредитам, включаючи відсоток і які прямо пов'язані з інвестицією;

- г. роялті та плати за послуги;
- д. коштів, отриманих від повного або часткового продажу або від ліквідації інвестицій; та
- е. компенсації, згадані в статті 4.
- е. заробітки громадян одієї Договірної Сторони, яким дозволено працювати у зв'язку з інвестицією на території іншої.

2. Перекази здійснюються без затримок, у вільно конвертованій валюті, по офіціальному обмінному курсу, дійсному на дату переказу, згідно до порядку, визначеного Договірною Стороною, на території якої була здійснена інвестиція, при умові, що всі фінансові зобов'язання у відношенні до Договірної Сторони були виконані.

3. Договірні Сторони зобов'язуються надавати переказам, згаданим в параграфі 1 та 2 цієї статті, режим не менш сприятливий, ніж той, що надається переказам, за походженням від інвестицій, здійсненим інвесторами будь-якої третьої Держави.

СТАТЯ 6 Суброгація

1. Якщо Договірна Сторона або будь-яке з агентств здійснює платежі будь-яким інвесторам згідно до гарантій або страховок, які вона надала у зв'язку з інвестицією, інша Договірна Сторона визнаватиме дійсність суброгації на користь останньої Договірної Сторони або агентства будь-яких прав або повноважень отриманих інвестором.

Договірній Стороні або будь-якому з агентств, яким суброговано права інвестора буде надано ті ж права, якими користується інвестор і в тій мірі, в якій вони виконують такі права, вони виконуватимуть як права, так і обов'язки інвестора у відношенні до такої застрахованої інвестиції.

2. У випадку суброгації, як визначено у параграфі 1 цієї статті, інвестор не повинен виконувати надані права без дозволу Договірної Сторони або будь-якого призначеного нею агентства.

СТАТЯ 7

Вирішення спорів між однією Договірною Стороною та інвестором іншої Договірної Сторони

1. Спори між одною з Договірних Сторін і інвестором іншої Договірної Сторони нотифікуватимуться письмово, включаючи детальну інформацію, інвестором приймаючій інвестицію Договірній

Стороні. Будь-який спір між сторонами вирішуватиметься шляхом дружніх переговорів.

2. Якщо спір не вирішуватиметься дружнім шляхом на протязі шести місяців з дати письмового повідомлення, в якому інша Договірна сторона була повідомлена про предмет спору, зацікавлений інвестор може пропонувати, на свій власний вибір, що спір передаватиметься в:

- компетентний суд Договірної Сторони на чиїй території була здійснена інвестиція;
- в ad hoc арбітражний суд, встановлений згідно до Арбітражних Правил Процедури Комісії Об'єднаних Націй з питань Торгівельного Права (UNCITRAL);
- в Міжнародний Центр Вирішення Інвестиційних Спорів (ICSID), згідно з Конвенцією по Вирішенню Інвестиційних Спорів між Державами та Громадянами, відкритої до підписання з 18.03.1965 в м. Вашингтон DC, якщо обидві Договірні Сторони підписали цю Конвенцію.

3. Кожна Договірна Сторона нестиме витрати за свого власного члена, суду та за його представництво в арбітражній процедурі; витрати на голову та інші витрати нестимуться в рівних частинах Договірними Сторонами. Суд може, проте, вирішувати, що більшу частину витрат нестиме одна з Договірних Сторін і це рішення буде обов'язковим для обох Договірних Сторін.

Стаття 8

Вирішення спорів між Договірними Сторонами

1. Спори між Договірними Сторонами відносно тлумачення та використання положень цієї Угоди вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів по дипломатичним каналам.

2. Якщо Договірні Сторони не можуть дійти згоди на протязі шести місяців після початку спорів між ними, остання позиція, за письмовим запитом будь-якої з Договірних Сторін, бути передана до арбітражного суду, який створюватиметься наступним чином: Кожна Договірна Сторона призначатиме арбітра і ці два арбітра призначать голову, який повинен бути громадянином третьої Держави, яка підтримує дипломатичні стосунки з обома Договірними Сторонами.

3. Якщо одна з Договірних Сторін не призначила свого арбітра і не прийняла запрошення іншої Договірної Сторони зробити призначення на протязі двох місяців, арбітр призначатиметься згідно до запиту цієї Договірної Сторони Президентом Міжнародного Суду Справедливості.

4. Якщо два арбітри не можуть дійти згоди щодо вибору Голови на протязі двох місяців після їх призначення, останній призначатиметься згідно до запиту будь-якої Договірної Сторони Президентом Міжнародного Суду Справедливості.

5. Якщо у випадках, визначених в параграфах 3 та 4 цієї Статті, Президент Міжнародного Суду Справедливості не може виконувати зазначені функції, або якщо він є громадянином будь-якої Договірної Сторони, призначення робитиметься Віце-президентом, і, якщо останній також не може або є громадянином будь-якої Договірної Сторони, призначення робитиметься наступним за старшинством суддею арбітражу, який не є громадянином будь-якої Договірної Сторони.

6. Згідно до інших положень, зроблених Договірними Сторонами, суд визначатиме свою процедуру. Суд досягатиме своїх рішення більшістю голосів.

7. Рішення суду остаточне і обов'язкове для кожної з Договірних Сторін.

8. Кожна Договірна Сторона нестиме витрати за свого власного члена суду та за його представництво в арбітражній процедурі; витрати на голову та інші витрати нестимуться в рівних долях Договірними Сторонами. Суд може, однак, вирішити, що більшу частину витрат нестиме одна Договірна Сторона і це рішення буде обов'язковим для обох Договірних Сторін.

СТАТТЯ 9

Використання інших правил і спеціальних зобов'язань

1. Якщо випадок обумовлений одночасно як цією Угодою та іншою міжнародною угодою до яких приєдналися обидві Договірні Сторони, ніщо в цій Угоді не заважатиме будь-якій Договірній Стороні або будь-яким їхнім інвесторам, які володіють інвестиціями на території іншої Договірної Сторони користуватись перевагами тих правил, які є більш сприятливими для його випадку.

2. Якщо режим, який надаватиметься одною Договірною Стороною інвесторам іншої Договірної Сторони згідно до законодавства та правил або інших спеціальних контрактних зобов'язань є більш сприятливим ніж той, що наданий цією Угодою, застосовуватиметься більш сприятливий.

СТАТЯ 10

Консультації та обмін інформацією

За запитом будь-якої Договірної Сторони, інша Договірна Сторона погоджуватиметься без затримок на консультації стосовно інтерпретації або використання цієї Угоди.

За запитом будь-якої Договірної Сторони, повинен відбуватися інформаційний обмін в разі змін законодавства, правил, рішень, адміністративних норм або процедур або політики іншої Договірної Сторони, які мають вплив на інвестиції, зазначені в цій Угоді.

СТАТЯ 11

Можливості використання

Положення цієї Угоди використовуватимуться відносно інвестицій, зроблених інвесторами однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони до, а також після набуття чинності цією Угодою.

Стаття 12

Набуття чинності

Ця Угода набуває чинності з останньої дати, коли будь-яка Договірна Сторона повідомила іншу письмово про те, що її внутрішні законодавчі вимоги для набуття чинності цією Угодою були виконані.

Стаття 13

Чинність та припинення дії

1. Ця Угода залишається чинною на десятирічний період і продовжуватиме бути чинною надалі на аналогічний період або періоди до того часу, коли за один рік до закінчення початкового або будь-якого наступного періоду будь-яка Договірна Сторона повідомить іншу Договірну Сторону про свій намір денонсувати Угоду.

Повідомлення про припинення дії набуватиме чинності через рік після дати отримання іншою Договірною Сторону.

2. Щодо інвестицій, які здійснені перед датою, коли повідомлення про припинення дії цієї Угоди стане чинним, положення статей залишатимуться чинними протягом десяти років з дати припинення дії цієї Угоди.

Вчинено в м. Києві " 2" березня 1998 р. у двох дійсних примірниках, кожний македонською, українською та англійською мовою, всі тексти є рівно аутентичними. У випадку розбіжностей в при тлумаченні положень Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

ЗА УРЯД
РЕСПУБЛІКИ МАКЕДОНІЯ

ЗА УРЯД
УКРАЇНИ

A G R E E M E N T
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA
AND
THE GOVERNMENT OF UKRAINE
CONCERNING
THE ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL
PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Macedonia and the Government of Ukraine, hereinafter referred to as the Contracting Parties, desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States, intending to create and maintain favorable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, recognizing the need to promote and protect foreign investments with the aim to foster the economic prosperity of both Contracting Parties, have agreed as follows:

ARTICLE I
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" means any kind of assets invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party provided that they have been made in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include in particular, though not exclusively: